


ВТОР МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА

ПРОГРАМА

3-5 НОЕМВРИ 2005
СТРУМИЦА



STRUMICA
3-5 NOVEMBER 2005

PROGRAM

SECOND MACEDONIAN CONGRESS FOR HISTORY OF MEDICINE

23. Виденова Вилма, Мирчевска Деспина,
Зафировска Елизабета, (Скопје, РМ)
РАЗВИТОКОТ НА СЛУЖБИТЕ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
ВО МАКЕДОНИЈА
Videnova Vilma, Mircevska Despina,
Zafirovska Elizabeta (Skopje, RM)
DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH SERVICES IN
MACEDONIA

24. ~~Изабела Филов, Оливера Макриејска,
Маре Никушева-Тумбевска, Живко Тумбевски (Скопје, РМ)~~
~~ПСИХИЈАТРИЈА И УМЕТНОСТ~~
~~Izabela Filov, Olivera Makrievska, Mare Nikuseva-Tumbevskaa,
Zivko Tumbevski (Skopje, RM)~~
PSYCHIATRY AND ART

25. ~~Изабела Филов, Маре Никушева-Тумбевска,
Живко Тумбевски (Скопје, РМ)~~
~~ИСТОРИЈА НА ПСИХИЈАТРИСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО
МАКЕДОНИЈА И СОВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ НА ТРЕТМАН~~
~~Izabela Filov, Mare Nikuseva-Tumbevskaa,
Zivko Tumbevski (Skopje, RM)~~
HISTORY OF REHABILITATION IN PSYCHIATRY IN
MACEDONIA-THE MODERN APPROACHES OF TREATMENT

26. ~~Маре Никушева-Тумбевска, Изабела Филов,
Живко Тумбевски (Скопје, РМ)~~
~~ПСИХИЈАТРИЈА НИЗ ВЕКОВИ~~
~~Mare Nikuseva-Tumbevskaa, Izabela Filov,
Zivko Tumbevski (Skopje, RM)~~
PSYCHIATRY THROUGHOUT HISTORY

27. ~~Живко Тумбевски, Маре Никушева-Тумбевска,
Изабела Филов, (Скопје, РМ)~~
~~ИСТОРИЈАТ НА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА
ДЕМИР ХИСАР-50 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ~~
~~Zivko Tumbevski, Mare Nikuseva-Tumbevskaa,
Izabela Filov, (Skopje, RM)~~
HISTORY OF PSYCHIATRIC HOSPITAL
DEMIR HISAR-50 YEARS OF EXISTING

28. Д. Петровски, К. Пили Кузева (Битола РМ)
ПАТ НА ДРОГАТА
D. Petrovski, K. Pili Kuzeva (Bitola, RM)
DRUGS ROAD


ИСТОРИЈАТ НА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР - 50 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

Живко Тумбевски, Маре Никушева Тумбевска, Изабела Филов

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар се наоѓа во истоимената општина која се наоѓа во југозападниот регион на Р. Македонија меѓу двата града Кичево и Битола. Се вбројува во редот на поголемите стационарни установи во Македонија.

Со својата работа започна на 2 октомври 1952 година со 120 кревети и преставуваше азил за душевните пациенти. Првите 6 години немаше редовно вработени лекари туку повремено доаѓаа невропсихијатри од Скопје кои ги прегледуваа пациентите и ординираа терапија.

Својот подем го започнува со вработување на Др. Драгољуб Христовски како лекар по општа медицина кој набрзо заминува на специјализација по невропсихијатрија а во 1963 год. се враќа како специјалист а понатаму и како директор многу години несебично се заложува за напредок и усовршување на болницата. Болницата веќе има капацитет од 330 кревети а биле хоспитализирани 399 пациенти таа година. Почнува да расте и бројот на одделенија а со тоа и бројот на хоспитализирани пациенти а паралелно на нив и бројот на вработени.



Дел од болничките одделенија

Во 1973 год. биле лекувани 747 пациенти годишно. Болницата веќе има 4 болнички одделенија со 480 кревети. Вработени се 11 лекари, 35 медицински сестри, 51 болничари, 1 психолог, 1 социјален работник 1 педагог по физичка култура. Болницата е во тренд со современите методи, техничка опрема и терапија за тоа време. Психичкиот болен се третира како и секој друг болен човек. Тој не е целосно изолиран од средината, а применетата работна терапија која е на доброволна основа придонесува за негова побрза рехабилитација.

Од седумдесетите години се применува систематска вакцинација на пациентите против тифус, паратифус, туберкулоза и други болести. Во овој период е отворена и специјалистичка амбуланта која работи во склоп на болницата во која се вршат 2000-3000 прегледи годишно. Болницата не заостанува ни во стручното усовршување на своите кадри. Лекарите се упатуваат на специјализација во Скопје или Загреб или пак на постдипломски студии, посети на семинари, конгреси, советувања во земјата и странство. Во истиот период е оформена и библиотека со голем фонд на книги меѓу кои и стручна литература за потребите на пациентите и вработените. Во болницата е спроведена канализација, централно парно греење, стражарско одделение со простории за прием и посета на пациенти, нова електрична мрежа со сопствен агрегат, полуавтоматска телефонска централа. Се прошируваат и реновираат постоечките одделенија. Набавени се медицински помагала како што се: апарат за ЕШГ, апарати за кислород, микроскоп, автоклави за сува стерилизација, ЕЕГ апарат и др.

Дел од болничките одделенија

Приходите на болницата од 1963 до 1974 год. се зголемени за 13 пати што укажува на многу брз подем на организацијата.

Во осумдесеттите години изградени се лабораторија, ЕЕГ кабинет и болничка аптека. Во 1983 год. пуштен е во работа Центар за рехабилитација. Болницата брои 262 вработени од кои 23 лекари, 152 здравствени соработници а останатите спаѓаат во техничкиот персонал. Бројот на годишни приеми изнесува 1187 пациенти. Судскопсихијатриското одделение се вселува во нова зграда. Болницата се здобива со кампови за летовање за нејзините вработени во с. Асамати.

Во деведесетите години постои блага стагнација во развојот и снадбувањето со нова техничка апаратура во склад со материјално финансиските можности на државно ниво, но затоа пак беше подпомогната од неколку меѓународни фондации: фондација Холандија-Македонија, ФАРЕ програмата, Чилдрен ејд фондацијата од Англија и др. па болницата се стекна со ново одделение за адолесценти. Кујната се осовременува со нова опрема. Се отвора стоматолошка ординација.

Денес, Душевната болница и понатаму ги прати актуелните збиднувања во психијатријата на светско ниво. Дијагностиката се спроведува по МКБ 10. Активно е вклучена во реформите за ментално здравје. Во склоп на реформите болницата отвори Центар за ментално здравје во Прилеп кој успешно функционира и помага за побрза рехабилитација и ресоцијализација на претходно хоспитализирани пациенти во болницата. Со негова помош се скратува времето на болничкиот престој, за подолго време се одложуваат егзацербациите а се продолжува времето на ремисија. Во склоп на реформите намален е бројот на болнички кревети така што сега може да им се пружи уште подобра нега и и поголемо внимание на актуелните пациенти. Во

болницата моментално се хоспитализирани околу 350 пациенти. Бројот на вработени изнесува 254.

Болницата има 10 болнички одделенија во кои се лекуваат пациенти од акутни и хронични душевни заболувања. Едно од овие одделенија е за лекување на алкохоличари а 1 за судскопсихијатриски случаи. Во склоп на болницата влегуваат:



Центар за рехабилитација

-Центар за рехабилитација кој спроведува социотераписка и психотераписка активност низ организирана работа на повеќе кабинети и дејности:

1. музички кабинет
2. ликовен кабинет
3. библиотека
4. фискултурна сала
5. работилница за обработка на дрво
6. работилница за обработка на метал
7. работилница за шиеење
8. работилница за плетење
9. прирачна кујна

ЕЕГ кабинет и лабораторија

-Кабинет за ЕЕГ

- лабораторија

-одделение за заедничка здравствена дејност кое се состои од:

1. приемно исписна амбуланта

2. специјалистичка амбуланта
3. служба за психолози
4. социјална служба
5. аптека
6. стоматолошка ординација
7. статистика

- Одделение за сметководствено финансиски работи
- Одделение за општи работи
- Одделение за технички работи кое во свој состав ги има:

1. перална
2. кујна
3. возен парк
4. котлара
5. економија

Алкохолно одделение

6. служба за обезбедување на имотот
7. телефонска централа

За досегашните успеси на болницата заслужни се и петте досегашни директори кои ја водеа овие 53 години од нејзиното постоење. Без оглед на судбината и иднината на болницата сигурно ќе има луѓе кои ќе ја паметат и ценат за помошта што им ја пружи на болните и нивните семејства.